



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 21 декември 1967

Скопје

Број 42

Год. XXIII.

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

377.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 16 ноември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 20 декември 1967 година.

У. бр. 01-51/67

20 декември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Член 78 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата се менува и гласи:

„Работното време во органите на управата трае 42 часа неделно.

Распоредот на работното време во републичките органи на управата и во републичките органи, на кои се однесуваат одредбите од овој закон, го утврдува Извршниот совет, за општинските органи на управата — Општинското собрание, а за органите на Градското собрание — Скопје, тоа Собрание“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

378.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1968 ГОДИНА

Се прогласува Законот за водниот придонес во 1968 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 18 декември 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година.

У. бр. 01-55/67

20 декември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

ЗАКОН

ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1968 ГОДИНА

Член 1

Работните и другите организации, граѓанските правни лица и граѓаните што употребуваат и искористуваат вода за определени стопански или комунални цели или што испуштаат загадени води, во 1968 година плаќаат воден придонес според одредбите на овој закон.

Обврзниците што плаќаат придонес од личен доход од земјоделската дејност во 1967 година, наместо воден придонес плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност. Средствата добиени со зголемувањето на придонесот од личен доход од земјоделска дејност се користат за целите за кои се користи водниот придонес.

Член 2

Работните и други организации, граѓанските правни лица и граѓаните за употребената и искористена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. хидроелектраните и термоелектраните по 0,0025 динари за 1 KW Ч произведена електрична енергија;

2. рударските и индустриските работни организации, како и рударските и индустриските погони на други стопански организации — по 0,04 динари за 1м³ употребена или искористена вода;

3. работните организации што вршат занаетчиски дејности, граѓанските правни лица и граѓаните што вршат занаетчиски и други слични стопански дејности (влачарници, валарници, воденици и слично) — по 0,0003 динари за 1 м³ употребена или искористена вода; и

4. работните и други организации што вршат комунални дејности — по 0,02 динари за 1 м³ употребена или искористена вода, освен за водата што тие ја испорачуваат на други организации, на граѓанските правни лица и на граѓаните за кои овие се должни непосредно да плаќаат воден придонес.

Работните организации од други гранки и области на стопанството чии погони произведуваат електрична енергија, плаќаат воден придонес според износот утврден во точка 1 од претходниот став. Доколку водата ја употребуваат или искористуваат исклучиво за производство на електрична енергија.

Член 3

Работните и други организации, граѓанските правни лица и граѓаните што испуштаат загадена вода при вршењето на стопанска дејност, за испуштена загадена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. работните и други организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта, неметали, целулоза, хартија, кожа, обувки и текстил, како и работните организации од областа на црната и обоевата металургија и хемиската индустрија;

— по 0,02 динари за 1 м³ испуштена загадена вода со отровни киселини или други отровни хемикалии;

— по 0,01 динари за 1 м³ испуштена загадена вода со неотровни органски или воноргански материји;

2. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 0,02 динари за 1 м³ испуштена загадена вода.

Работните и другите организации од точка 1 од претходниот став, доколку загадената вода ја испуштаат во природни или вештачки водотеци без уреди за прочистување, плаќаат воден придонес во двоен износ.

Член 4

Обврзниците на водниот придонес од член 3 на овој закон што немаат уреди за мерење количините на испуштените загадени води, плаќаат воден придонес за употребена или искористена и за испуштена загадена вода во единствен износ, што се пресметува по 1 м³ употребена или искористена вода и тоа:

1. работните и другите организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта и неметали како и работните организации од црната и обоената металургија — по 0,052 динари за 1 м³ вода.

2. работните организации од дрвната, прехранбената и друга индустрија што испуштаат загадени води со неотровни органски и воноргански материи по 0,044 динари за 1 м³ вода;

3. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 0,03 динари за 1 м³ вода.

Член 5

Обврзниците од став 2 на член 1 од овој закон плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност со 2% од катастарскиот приход.

Член 6

Организациите од член 2 и 3 од овој закон водат евиденција за произведената електрична енергија, за употребената или искористената вода, како и за испуштените загадени води.

Употребената или искористената односно испуштената загадена вода се евидентира само еднаш, без оглед на тоа колку пати е употребена во технолошкиот процес на производството.

Член 7

Работните организации и другите обврзници на водниот придонес според овој закон, кои немаат инструменти за мерење на употребената или искористената вода, количината на употребената или искористената вода ја утврдуваат според капацитетот на постројките за снабдување со вода, а сразмерно со степенот на искористеноста на производните капацитети за кои е употребена или искористена водата.

Капацитетот на постројките за снабдување со вода како и производниот капацитет за кој се употребува или искористува водата се утврдува според нивната инвестиционо-техничка документација, а доколку таква нема, капацитетот го утврдува комисијата што ја образува општинскиот орган на управата, надлежен за работите на водостопанството.

Член 8

Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон водниот придонес го пресметуваат и плаќаат за изминалиот месец најдоцна до 25 идниот месец.

Ако граѓаните и граѓанските правни лица водниот придонес не го уплатат во срок од претходниот став, наплатувањето на придонесот ќе се изврши принудно, според прописите за придонесите и даноците на граѓаните.

Износот со кој е зголемен придонесот од личен доход од земјоделска дејност според член 5 на овој закон, како и принудно наплатениот воден придонес се уплатуваат во корист на Републичкиот фонд за води во срок од еден месец по извршената наплата.

Член 9

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

379.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за ревалоризација на средствата на работните организации од општествените дејности,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 18 декември 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година.

У. бр. 01-54/67

20 декември 1967 година

Скопје

Претседател,
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

ЗАКОН

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Работните организации од областа на образованието и воспитувањето, науката, културата, социјалната заштита и спортот (општествени дејности), ревалоризацијата на основните средства и средствата за заедничка потрошувачка ја вршат според коефициентите, постапката и рокот определени со овој закон со положба на средствата на 30 јуни 1966 година.

Член 2

Одредбите на овој закон не се однесуваат на спомениците на културата, природните реткости, изложените предмети во музеите и уметничките галерии, архивската граѓа и фондот на книгите во јавните библиотеки.

Член 3

Предметите што ги сочинуваат основните средства и средствата за заедничка потрошувачка се ревалоризираат, во зависност од групата средства во која одделни предмети спаѓаат и годината на нивната набавка односно изградба, со примена на следниве коефициенти:

Година на набавка или изградба	Градежни објекти	Домашна опрема	Увозна опрема	Долготрајни насади
-----------------------------------	------------------	----------------	---------------	--------------------

1957	2,48	1,45	1,83	2,20
1958	2,32	1,40	1,78	2,08
1959	2,17	1,35	1,73	1,82
1960	2,04	1,30	1,68	1,62
1961	1,74	1,25	1,63	1,50
1962	1,55	1,20	1,58	1,30
1963	1,49	1,15	1,49	1,29
1964	1,32	1,10	1,42	1,12
1965	1,13	1,05	1,32	1,08
1966	1,00	1,00	1,00	1,00

Како година на набавката односно изградбата на средствата се смета и годината на извршената процена односно ревалоризација на тие средства.

Член 4

Ако советот односно соодветниот орган на управување на работната организација најде дека вредноста на одделни средства во деловните книги е нереално искажана, заради ревалоризирање на тие средства може да го намали или зголеми пропишаниот коефициент.

Намалувањето и зголемувањето на коефициентот не може да биде поголемо од 50% од делот на пропишаниот коефициент кој надминува 1.

Член 5

Ревалоризацијата ќе се изврши со примена на коефициентите за односната група средства врз набавната вредност на средствата и врз отпишаниот дел од таа вредност (исправката на вредноста) според годината во која е набавено односно изградено средството.

Член 6

Градежните објекти, чија изградба траела две или повеќе години, ќе се ревалоризираат со примена на коефициентите за соодветната година врз вредноста на вложувањето извршено во таа година, според состојбата искажана во деловните книги на работната организација.

Во случаите од претходниот став кога најмалку 60% од вкупната вредност на објектот е изградена во една година, ревалоризација на тој објект може да се изврши во целина со примена на коефициентот за таа година.

Градежните објекти, чија вредност е зголемена со адаптација или доградба, ќе се ревалоризираат на тој начин што врз вредноста на објектот пред адаптацијата односно доградбата ќе се примени коефициентот за годината на изградбата, а врз вредноста на дополнителните вложувања — коефициентот за годината во која е извршена адаптацијата односно доградбата.

Член 7

Како увозна опрема во смисла на овој закон, се подразбира опремата што е набавена од странство и е платена со странски средства за плаќање.

Опремата добиена преку репарации и опремата добиена како подарок, не се смета како увозна опрема.

Ревалоризацијата на опремата што е составена од увозна и домашна опрема ќе се изврши на тој начин што врз вкупната вредност на опремата ќе се примени коефициентот пропишан за домашната, односно за увозната опрема, според тоа дали поголемиот дел од вредноста на опремата е од домашно производство или од увоз.

Член 9

Разликата меѓу неотпишаната вредност на средствата пред и по ревалоризацијата (резултатот од ревалоризацијата) работната организација може да ја распредели на одделни средства, на начинот што таа ќе го определи и притоа ќе ја утврди нивната нова вредност.

По исклучок од претходниот став разликата добиена со ревалоризацијата на градежни објекти не може да се распредели на опрема и обратно.

Член 10

Ако е отпишана група основни средства во целина, а тие и натаму се користат, или неотпишаниот дел од вредноста на групата основни средства е помал од 25% од износот на нивната набавна вредност, работната организација може ревалоризацијата на тие средства да ја изврши на тој начин што исправката на вредноста на тие средства ќе ја ревалоризира со коефициент понизок од коефициентот применет за ревалоризација на нивната набавна вредност.

Одлуката за ревалоризација на средствата од претходниот став ја донесува советот, односно соодветниот орган на управување.

Член 11

Ако за одделни средства вредноста не е искажана во деловните книги, работната организација ќе ја утврди нивната вредност со процена според пазарните цени за такви или слични предмети на 30 јуни 1966 година и таа вредност ќе ја искаже во деловните книги. Процената ќе ја изврши комисија, што ја именува советот односно соодветниот орган на управување.

Член 12

Со износот од резултатот на ревалоризацијата ќе се зголеми деловниот односно соодветниот фонд и фондот за заедничка потрошувачка на работната организација.

Член 13

Работните организации ќе ја вршат ревалоризацијата на средствата до рокот утврден за изготвување на завршните сметки за 1967 година.

Член 14

Резултатите од ревалоризацијата ќе се внесат во деловните книги на работните организации под 31 декември 1967 година, а правата и обврските што произлегуваат од новоутврдената вредност ќе се земат предвид од 1 јануари 1968 година.

Елаборатот од ревалоризацијата на средствата е составен дел на завршната сметка на работните организации за 1967 година.

Член 15

Ако со овој закон не е поинаку пропишано за коефициентите и другите мерила, како и за постапката и сроковите, се применуваат одредбите на Законот за ревалоризација на средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/66) и Законот за утврдување коефициентите и основицата за ревалоризацијата на средствата на работните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/66).

Член 16

Републичкиот секретар за финансии ќе издаде технички упатства за спроведување ревалоризацијата на средствата на работните организации од член 1 на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

380.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за стопите на амортизацијата и за користењето на средствата за амортизацијата во работните организации од општествените дејности,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 18 декември 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година.

У. бр. 01-53/67

20 декември 1967 година

Скопје

Претседател,
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р

ЗАКОН

ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Амортизацијата на основните средства на работните организации од областа на образованието и воспитувањето, науката, културата, социјалната заштита и спортот (општествени дејности), се пресметува според стопите утврдени со овој закон,

Средствата на амортизацијата се користат на начинот пропишан со овој закон.

Член 2

Минималните стопи на амортизацијата на основните средства на работните организации од областа на образованието и воспитувањето, науката, културата и спортот, изнесуваат:

Ред. бр. Групи основни средства	Годишна стопа на амортизација
1. Згради со скелет од армиран бетон и челик	1
2. Сидани згради со меѓукатна конструкција од армиран бетон или елементи	1,2
3. Други сидани згради од тврд материјал	1,6
4. Згради од дрво, набој и растурен материјал	4
5. Мебел за општа намена (училишен, канцелариски и др. мебели)	10
6. Лабораториска опрема	12

Амортизацијата на другите основни средства се пресметува според стопите утврдени со Законот за стопите на амортизација на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 52/66).

Член 3

Минималните стопи на амортизацијата на основните средства на работните организации од областа на социјалната заштита, изнесуваат најмалку 50% од стопите предвидени во претходниот член.

Член 4

Работните организации од областа на образованието и воспитувањето, науката и културата и спортот, зависно од финансиските можности, можат да го намалат износот на зголемената пресметана амортизација, и тоа:

— во 1968 година	до 75%
— во 1969 година	до 50%
— во 1970 година	со 25%

Работните организации од областа на социјалната заштита, зависно од финансиските можности можат да го намалат износот на зголемената пресметана амортизација, и тоа:

— во 1968 година	до 90%
— во 1969 година	до 70%
— во 1970 година	до 50%
— во 1971 година	до 30%
— во 1972 година	до 10%

Како зголемен износ на пресметана амортизација, во смисла на претходните ставови, се смета разликата меѓу износите на амортизацијата пресметана според досегашните прописи и според стопите утврдени со овој закон.

За намалувањето на пресметаната амортизација одлучува советот односно соодветниот орган на управување на работната организација.

Член 5

Работните организации од областа на здравството, науката, културата и социјалната заштита средствата на амортизацијата можат да ги користат и за оние цели, за кои тие средства ги користат работните организации од областа на стопанството.

Средствата на амортизацијата на работните организации од областа на образованието и воспитувањето се користат за замена на постојните и набавка на нови основни средства, сообразно со одредбите на член 37 од Законот за финансирање на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 9/67).

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

381.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го донесе на седницата на Стопанскиот собор одржана на 18 декември 1967 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година.

У. бр. 01-52/67
20 декември 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р

З А К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 1

Во Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата („Службен весник на СРМ“ бр. 4/66 и 5/67), по член 5 се додава нов член 5а кој гласи:

„На Републичкиот фонд за води, во периодот до 1970 година, од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството ќе му се обезбедат 18 милиони динари како кредит со рок на враќање од 30 години и со камата по стопа од 2% годишно.

Годишната динамика на средствата од претходниот став ќе се определи со договорот за кредит, што ќе го склучи Републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија, со Републичкиот фонд за води.

Првиот анuitет по кредитот стасува за плаќање на 31 март 1973 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

382.

Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од Законот за финансирањето на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 20 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 1968 ГОДИНА

I

Финансирањето на потребите на Социјалистичка Република Македонија во периодот јануари—март 1968 година ќе се врши привремено според Законот за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1967 година, со тоа што вкупниот износ на расходите да не ја надмине четвртината од вкупниот износ на расходите одобрени со тој Закон.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-145

21 декември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

383.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП

1. За претседател на Окружниот стопански суд во Штип се избира Владо Мишев, судија на Окружниот суд во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-143

19 декември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

384.

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 19 декември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ

1. ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

а) Се разрешува од должноста судија на Окружниот суд во Скопје, Трајко Кеџкаровски, поради заминување на друга должност.

б) За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

— Зоре Поповски, претседател на Општинскиот суд — Кичево и

— Панде Зафировски, порано претседател на Општинскиот суд — Гостивар.

2. ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

а) Се разрешува од должноста судија на Окружниот суд во Штип Владо Мишев, поради заминување на нова должност.

б) За судија на Окружниот суд во Штип се избира Васил Велковски, порано претседател на Општинскиот суд во Св. Николе.

3. ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

а) За судија на Окружниот суд во Битола се избира Целе Ангеловски, судија на Општинскиот суд во Битола.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-142

19 декември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

385.

Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 135 од Деловникот на Собранието на СР Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 15-XI-1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор, одржана на 20-XII-1967 година, откако го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата и го претресе материјалот во врска со него и Заклучокот на Извршниот совет за воведување на петодневна работна седница и утврдување на нов распоред на работното време во републичките органи на управата, стручните служби на Собранието на СРМ и Извршниот совет, органите и организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката, судовите, јавните обвинителства, Републичкото јавно правобранителство и Републичкиот совет за пререшоци, донесува

ПРЕПОРАКА

ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ, ГРАДСКОТО СО- БРАНИЕ НА СКОПЈЕ И РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Претрисувајќи го прашањето за новиот распоред на работното време во органите на управата по повод на извршените измени во Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата, Собранието смета:

— дека со распоредот на работното време во републичките органи на управата, изразен во Заклучокот на Извршниот совет, се создаваат услови за негово попродуктивно користење;

— дека овој распоред обезбедува полн работен фонд и доволно време за одмор и рекреација на работните луѓе во сите области на делување;

— дека петодневната работна седмица и седумчасовното дневно работно време, кое почнува и свршува подоцна од сегашното, одговара на изискувањата за современо и ефикасно работење не само во органите на управата, туку и во сите работни организации, вклучувајќи ги и оние што работат на смени;

— дека еден од битните услови за ефикасност во работењето на органите на управата од различни степени и работните организации што непосредно контактираат со нив е усогласеноста на распоредот на нивното работно време.

Со оглед на изложеното становиште, а со цел промените во распоредот во работното време да се остварат во својата полна ефикасност на територијата на целата Република, Собранието на Социјалистичка Република Македонија

Препорачува

I. Општинските собранија, Градското собрание на Скопје и органите на управување на работните организации, особено оние што работат еднократно или поради предметот и карактерот на своето ра-

ботење се упатени на контакти со претставничките тела, нивните политичко-извршни и управни органи (банки, заводи, установи, Стопанската комора на Македонија и др.) да ја усвојат потребата од усогласување на распоредот на работното време во нив со работното време во републичките органи на управата.

II. Органите на управување во стопанските организации што работат во смени посебно да ја усвојуваат потребата за таков распоред на работното време на своите стручни и административни служби што да обезбеди присуство на работниците во нив во дел од работното време на двете први смени, што може да се постигне со продолжување на неговиот почеток и крај како и кај управата.

III. Органите на управување на услужните работни организации распоредот на своето работно време ќе треба да го утврдат така што работниците од органите и организациите кои ќе работат по новото работно време да можат непречено да ги ползуваат нивните услуги.

IV. Општинските собранија, Градското собрание на Скопје и органите на управување на работните организации ќе треба да извршат неопходни подготовки и да преземат соодветни мерки за создавање услови за непречено преминување на новиот распоред на работното време.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 88

20 декември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

386.

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за пазарната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 32/66), Републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со овој правилник се определува соодветната висока стручна подготовка што мора да ја има пазарен инспектор во Републичкиот пазарен инспекторат во смисла на член 6 став 2 од Законот за пазарна инспекција.

Член 2

Како соодветна висока стручна подготовка од членот 1 на овој правилник се подразбира завршен втор степен на економски, правен, земјоделско-шумарски, технолошки и ветеринарен факултет.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5252/1

11. декември 1967 година

Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с.р.

387.

Врз основа на член 2 став 5 од Законот за определување органи што ќе вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 12/66), Републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНА ШКОЛСКА ОДНОСНО СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

Член 1

Со овој правилник се утврдува соодветната школска односно стручна подготовка и посебните услови што треба да ги исполнуваат инспекторите за железничкиот сообраќај во Републичкиот инспекторат за железници и жичари, во смисла на член 2 став 2 од Законот за определување органи што ќе вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај.

Член 2

Како соодветна школска односно соодветна виша стручна подготовка, во смисла на претходниот член се подразбира:

- завршен втор степен на машински, електро-технички, сообраќаен и градежен факултет;
- завршен прв степен на машински, електро-технички, сообраќаен и градежен факултет;
- завршена виша техничка школа (машинска, електро-техничка, сообраќајна и градежна).

Член 3

Инспекторите за железнички сообраќај во Републичкиот инспекторат за железници и жичари, покрај општата здравствена способност, мора да ги исполнуваат и здравствените услови во поглед на физичката способност за вршење работите на инспекцијата на терен.

Здравствената и физичката способност од став 1 на овој член се докажува со уверение од лекар на здравствена установа.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5250

11. декември 1967 година

Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с.р.

388.

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за организацијата и работењето на органите на инспекцијата во поштанско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 12/66), Републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНА ШКОЛСКА ОДНОСНО СТРУЧНА СПРЕМА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ПТТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Со овој правилник се утврдува соодветната школска односно стручна спрема и посебните услови што треба да ги исполнуваат инспекторите за ПТТ сообраќај во Републичкиот инспекторат за ПТТ и радио сообраќај, во смисла на член 4 став 2 од Законот за организацијата и работењето во поштанско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Член 2

Како соодветна школска односно соодветна виша стручна спрема, во смисла на претходниот член се подразбира:

- завршен втор степен на електро-машински факултет (отсек односно смер телекомуникации);
- завршен прв степен на електро-машински факултет (отсек односно смер телекомуникации); и
- завршена виша техничка школа за телекомуникации.

Член 3

Инспекторите за ПТТ сообраќај во Републичкиот инспекторат на ПТТ и радио сообраќај, покрај општата здравствена способност, мораат да ги исполнуваат и здравствените услови во поглед на физичката способност за вршење работите на инспекција на терен.

Здравствената и физичката способност од ставот 1 на овој член се докажува со уверение на лекар на здравствена установа.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5251

11. декември 1967 година
Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.

389.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за електроенергетската инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67), Републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОР ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА ИНСПЕКЦИЈА И РЕПУБЛИЧКИОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со овој правилник се утврдува соодветната висока, виша односно средна стручна подготовка што мора да ја има електроенергетски инспектор во општинските органи надлежни за работите на електроенергетската инспекција и во Републичкиот електроенергетски инспекторат во смисла на член 7 став 1 и 2 од Законот за електроенергетската инспекција.

Член 2

Како соодветна висока стручна подготовка се подразбира втор степен на електро-машински факултет (електро отсек — јака струја).

Како соодветна виша стручна подготовка се подразбира завршен прв степен на електро-машински факултет (електро отсек — јака струја) и виша техничка школа (смер јака струја).

Како соодветна средна стручна подготовка се подразбира завршена средна техничка школа (електро отсек).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5249

11. декември 1967 година
Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.

390.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за градежната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67), Републичкиот секретар за индустрија и трговија пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР ВО ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА И РЕПУБЛИЧКИОТ ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со овој правилник се утврдува соодветната висока, виша односно средна стручна подготовка што мора да ја има градежен инспектор во општинските органи надлежни за работите на градежната инспекција и во Републичкиот градежен инспекторат во смисла на член 7 став 1 и 2 од Законот за градежната инспекција.

Член 2

Како соодветна висока стручна подготовка се подразбира завршен втор степен на архитектонско-градежен факултет.

Како соодветна виша стручна подготовка се подразбира завршен прв степен на архитектонско-градежен факултет и виша градежна школа.

Како соодветна средна стручна подготовка се подразбира завршена средна техничка школа (отсек односно смер градежен и архитектонски).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 01-5248/1

11. декември 1967 година
Скопје

Републички секретар
за индустрија и трговија,
Ванчо Николовски, с. р.

Огласен гез

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 789, страна 839, книга IV е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електро—Македонија“ — Скопје, согласно одлуката бр. 01-61/2 од 5. VII. 1967 година на Работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со: вршење на угостителски услуги на членовите на работната заедница и на граѓани (членови на работната заедница) во летувалиштата на претпријатието, односно погоните.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 705 од 25. VII. 1967 година. (1235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 175, страна 471, е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за обработка на тутун — Тетово, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 8. VII. 1967 година се менува и гласи: „Југо-тутун“ — Здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун — Тетово.

Скратено име на организацијата е „Југо-тутун“ — Здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав — Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 827 од 25. VIII. 1967 година (1419)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1092, страна 471, книга V, е запишано под фирма: Издавачко претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сараево — претставништво во Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 50. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување договори за купување и продавање на стока во име и за сметка на претпријатието во рамките на предметот на работењето на претпријатието, а во висина на обртните средства обезбедени со финансискиот план на претпријатието, посебно за секоја година.

Претставништвото е основано од издавачкото претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сараево, ул. „Симо Милутиновиќ“ бр. 4/II, регистрирано кај Окружниот стопански суд во Сараево со решение бр. Фи 51/60.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Јаневски Александар, шеф на претставништвото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 674 од 19. VII. 1967 година. (1202)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1090, страна 463, книга V е запишано под фирма: Издавачко претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сараево — Стовариште во Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 50. Предмет на работењето на стовариштето е:

— обавување трговска дејност во обемот на работењето на големо од трговска струка.

- а) книги и музикалии
- б) канцелариски материјал, хартија, прибор за пишување и школски прибор,
- в) музички инструменти, радио апарати и прибор,
- г) медицински, здравствени и научни апарати и инструменти и прибор,
- д) фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор,
- е) намештај канцелариски и школски, и
- ж) учили од сите видови.

Стовариштето е основано од Издавачкото претпријатие „Веселин Маслеша“ — Сарајево, ул. „Симо Милутиновиќ“ бр. 4/II, регистрирано во Окружниот стопански суд во Сараево со решение бр. Фи. 51/60.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Јаневски Александар, в. д. шеф на стовариштето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 675 од 19. VII. 1967 година. (1203)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1089, страна 459, книга V, е запишано под фирма: „Генерал агент“ — Инџија — Претставништво во Скопје, ул. „Н. Н. Борче“ број 27. Предмет на работењето на претставништвото е: издавачка, примена графика, декоративно стикарство, фотографија, филмови, сувенири, продукција на грамофонски плочи, естрадна организација, организација на бироа за преписки, множување и преводи — економска пропаганда.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Генерал агент“ — Инџија, со одлука на работничкиот совет од одржаната седница на 5. VI. 1967 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Љубомир Ѓорѓевиќ, шеф на претставништвото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 638 од 30. VI. 1967 година. (1204)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 463, страна 773, книга II е запишано под фирма: Водна заедница „Пепелишко Поле“ — Неготино — Погон за јавен превоз на стоки со моторни возила во Неготино. Предмет на работењето на погонот е јавен превоз на стоки, правни и физички лица со моторни возила, како споредна дејност.

Погонот е основан од работничкиот совет на Водната заедница „Пепелишко Поле“ — Неготино, со решение бр. 04-1436 од 9. VII. 1966 година на Собранието на општината Неготино.

Раководител на погонот е Павлов Душан.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 562 од 20. IX. 1966 година. (1530)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 979, страна 801, книга IV е запишано под фирма: Претпријатие за превоз, вторавување и растоварување „Солидарност“ — Скопје, ул. „Индустриска“. Предмет на работењето на претпријатието е вршење услуги на работни организации и граѓани за вторавување и растоварување на различна стока и материјали; најразличните општи работи (сезонски работи околу копање земја, мешање малтер, пренесување цигли, камен и песок).

Претпријатието е основано на основачкото собрание на 26. VIII. 1966 г. од основачите: Милан Силјановски, Ѓорѓи Јошевски, Миле Смиљановски, Илија Јаневски, Рамуш Љута, Живан Ангеловски, Благоја Стојановски, Исмаил Асани, Идризи Бејзат, Бекири Наип, Бучи Рамиз, Бута Елез, Мурати Јусуф, Лимани Исни и Шерифи Зија.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, Силјановски Петруш Милан, в. д. директор, и Ѓорѓи Јошевски, член.

Претпријатието за превоз, вторавување и растоварување „Солидарност“ — Скопје, е конституирано на 26. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 674 од 15. X. 1966 година. (1531)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. X. 1966 година рег. бр. 34/66, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Ордан Николов“ бр. 11 на Занаеачкото конфекционо претпријатие „Биљана“ од Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстилна конфекција, облека, долни облека, душеци, јоргани, навлаки, чаршави; продажба на текстилна галантерија; чадори, марамчиња, машини, куфери, таши и патни торби; продажба на памучна трикотажа; џемпери, шалови, пуловери, ракавици и чорапи.

Раководител на продавницата е Илиевски Илија.

Продавницата е основана од Занаеачкото конфекционо претпријатие „Биљана“ од Куманово, со одлука бр. 1114/1 на 13. IX. 1966 г. од работничкиот совет и решението бр. 03-8942/1, од Општинското собрание во Битола од 27. IX. 1966 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 374/66. (1689)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. X. 1966 година, рег. број 20/66, книга II е запишана под фирма: Откупна станица во Струга, на Трговското претпријатие за промет со кожи и волна „Стококооп“ од Скопје. Предмет на работењето на откупната станица е да врши откуп на сурова кожа, отпадоци од кожа и волна, директно од индивидуалните производители.

Раководител на откупната станица е Ложанко-ски Дамјан.

Откупната станица е основана од Трговското претпријатие „Стококооп“ од Скопје, со одлука бр. 2905 од 20. V. 1966 година од работничкиот совет и решението бр. 05-3839/2 од 1. X. 1966 година од Општинското собрание — Струга.

Откупната станица ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 373/66. (1696)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 989, страна 875, книга IV е запишана под фирма: Текстилна конфекција „Пелистер“, Ресен — Продавницата во Скопје, ул. „110“ бр. 41. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало (производи на работната организација), како и продажба на стоки од дополнителен асортиман.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Текстилната конфекција „Пелистер“ — Ресен, со решение бр. 06-12585 од 13. VII. 1966 година на Собранието на општината Кале, Скопје.

Раководител на продавницата е Каров Ѓорѓи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 641 од 13. X. 1966 година. (1731)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 485, страна 417, книга II е запишана под фирма: Фабрика за текстилна конфекција и трикотажа „Напредок“ — Ѓаковица — Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов, бр. 89. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови конфекциски и трикотажни производи, постелина и други производи на фабриката, како и производи на други слични производни претпријатија за дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на фабриката „Напредок“ — Ѓаковица, со решение бр. 03-7364/1 од 9. IX. 1966 година, на Собранието на општината Титов Велес.

Раководител на продавницата е Маркушиќ Илија кој наедно е овластен да ја потпишува, задолжува и раздолжува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 637 од 16. X. 1966 година. (1735)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 996, страна 915, книга IV е запишана под фирма: „Керамичар“ — градежна сидаро-фасадерска занаетчиска задруга — Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 115. Предмет на работењето на задругата е сидаро-фасадерска дејност.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание одржано на 11. XI. 1966 година и тоа: Асимовски Бајрам, Николовски Боге, Целалин Целалини, Грозданов Цветан, Адеми Азен, Илиевски Чедомир, Алиевски Стојче, Ивановски Ѓорѓи, Кондов Ристо и Костовски Рафе.

В. д. директор на задругата е Асимовски Бајрам, кој наедно ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата.

Членови на привремениот управен одбор се: Конлов Ристо, Илиевски Чедомир, Гроздановски Цветан и Асимовски Бајрам. Претседател на управниот одбор е Целалин Целалини.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 770 од 25. XI. 1966 година. (1776)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. број 272, страна 1298, книга I е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Шумскиот комбинат „Јавор“ — Гостивар, Косто Костовски, директор, Горе Андреевски, комерцијален директор

и Теофан Лазарески, шеф на сметководството, комбинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници и тоа: Попоски Радич, комерцијален директор и Раде Ристески, директор на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 31. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 303 од 31. III. 1967 година. (616)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 272, страна 1298, книга I е запишано следното: Дејноста на Шумскиот комбинат „Јавор“ — Гостивар, се проширува согласно одлуката бр. 01-88/1 од 27. IV. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост, и со промет на општи градежни материјали на мало и големо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 304 од 10. V. 1967 година. (815)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 326, страна 855, е запишано следното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 13 на „Југоелектро“ — Београд се менува и гласи: „Југоелектро“ — Претпријатие за увоз-извоз и трговија на големо и мало на електроопрема, индустриска опрема и електротехнички материјали — Београд — Филијала во СРМ, Скопје, ул. „468“ бр. 21а.

Досегашниот раководител на споменатата филијала во Скопје, Николов Никола, се разрешува оддолжност и му престанува правото за потпишување.

За директор на филијалата на „Југоелектро“ за СР Македонија — Претпријатие за увоз-извоз и трговија на големо и мало на електроопрема, индустриска опрема и електротехнички материјали — Београд, е назначен Радојков Стаменко, кој филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Панчевска Милица, сметано од 14. IV. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 371 од 12. V. 1967 година. (852)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 740, страна 245, книга III е запишано следното: Во дејноста на Продавницата во Скопје, на улица „Партизанска“ број 5, на Претпријатието за проектирање и производство на намештај и опрема за згради „Стандард“ — Сараево, се бришат зборовите: метално-преработувачка индустрија и индустрија за преработка на пластични маси по однос на сопственото производство на претпријатието.

Досегашниот раководител на споменатата продавница Ристо Миланов, се разрешува од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител е назначен Каршаковски Леко, кој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 17. III. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 254 од 12. V. 1967 година. (900)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. V. 1967 година рег. број 12/67, книга I е запишана под фирма: Услужно-браварска задруга „Младост“ од Прилеп. Предметот на работењето се состои во обавување услужно-браварски работи.

В. д. управник на задругата е Чадамов Митре

Задругата е основана од Чадамов Митре, Ристески Насте, Најдоски Ристо, Лепиткоски Орде, Чавлески Боро, Трајкоски Василе, Карилоски Слободан, Митрески Цветан, Димитриевски Косте и Алексоски Орде, сите од Прилеп, со одлука бр. 1 од 14. IV. 1967 година, од основачкото собрание.

Задругата ќе ја потпишуваат Чадамов Митре, в. д. управник и Ристески Насте.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 131/67. (1026)

Окружниот стопански суд во Битола објавува, дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година рег. бр. 5/59, книга II е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Б. Талески“ број 11 на Претпријатието за производство на готови шивачки услуги „Солидност“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на производи на конфекција со дополнително на куса и плетена стока.

Раководител на продавницата е Цветкоска Мица.

Продавницата е основана од Претпријатието „Солидност“ од Прилеп, со одлука бр. 4040 од 24. XII. 1966 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-63/210 од 16. V. 1967 година од Одделението за надзор и контрола при Општината Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 135/67. (1027)

Окружниот стопански суд во Битола објавува, дека во регистарот на стопанските организации на 27. V. 1967 година рег. бр. 22/62, книга I е запишана под фирма: Продавница број 5, во село Пешталиев, на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за куќна потреба.

Раководител на продавницата е Неделкоски Мирко.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени, со одлука бр. 161 од 26. V. 1967 година од работничкиот совет, и уверението бр. 07-65/57 од 15. V. 1967 година од Одделението за надзор и контрола во Прилеп.

Погонот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 142/67. (1028)

Окружниот стопански суд во Битола објавува, дека во регистарот на стопанските организации, на 27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запишана под фирма: Продавница број 6 во село Секирци на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за куќна потреба.

Раководител на продавницата е Божиновски Цветко.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени, со одлука бр. 161 од 26. V. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/56 од 15. V. 1967 год. на Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 146/67. (1029)

Окружниот стопански суд во Битола објавува, дека во регистарот на стопанските организации на 27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запишана под фирма: Продавница бр. 7 во село Зрзе, на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за куќна потреба.

Раководител на продавницата е Трајаноски Љубе.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени, со одлука бр. 161 од 26. V. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/53 од 15. V. 1967 година.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 143/67. (1030)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запишана под фирма: Продавница број 8 во село Гостиражни, на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за куќна потреба.

Раководител на продавницата е Размоски Стојан.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени, со одлука бр. 161 од 26. V. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 07-65/55 од 15. V. 1967 година од Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 144/67. (1031)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запишана под фирма: Продавница број 9 во село Слечче, на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за куќна потреба.

Раководител на продавницата е Миленкоски Ристо.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ с. Долнени, со одлука бр. 161 од 26. V. 1967 година од работничкиот совет, и решението бр. 07-65/54 од 15. V. 1967 година.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 145/67. (1032)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. V. 1967 година, рег. бр. 7/67, книга II е запишана под фирма: Продавница број 16 во Ресен, на Претпријатието за изработка на конфекција „Слобода“ — Врање. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекција и трикотажа (машка, женска и детска); чевли (машки, женски и детски) исклучиво производи на „Коштана“ од Врање.

Раководител на продавницата е Бучковски Л. Живко.

Продавницата е основана од Претпријатието „Слобода“ — Врање, со одлука бр. 972 од 22. IV. 1967 година од работничкиот совет, и решението бр. 04-3186/1 од 29. III. 1967 година од Собранието на општината Ресен — Одделение за стопанство.

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 133/67. (1035)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. X. 1966 година, рег. број 17/66, книга II е запишан под фирма: Погон „Црнодримски хидроелектрани“ во Струга, на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ од Скопје. Предмет на работењето на погонот е: производство на електрична енергија, одржување на постројките и објектите, инвестирање на капитална изградба на електро-енергетските постројки и изведување на електромонтажни работи.

Погонот е основан од Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, со одлука бр. 10-44/1 од 22. IV. 1966 година, од работничкиот совет.

Потпишувањето ќе го вршат Јован Поповски, директор, Климе Евров, шеф на сметководството, Петар Хаџиев, инженер и Љуба Кавај, ликвидатор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 314/66. (1036)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1080, страна 399, книга V е запишана под фирма: Зидаро-фасадерска и електроинсталатерска задруга „Извор“, Скопје, улица „Индустриска“ број 1. Предмет на работењето на задругата е обавување зидаро-фасадерска и електроинсталатерска дејност.

Задругата е основана од основачите на основачкото собрание одржано на 15. IV. 1967 година и тоа: Цветковиќ Никола Славко, Георгиева Олга, Крајовски Петко, Вржалковски Ристо, Јакјевски Симон, Ристов Блажев Тодор, Трајче Јованов Саздовски, Сиротка Павао Иван, Албанов Георгиев Михајло и Крстевски Душан Никола.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, Крстевски Душан Никола, в. д. директор.

Членови на приврмениот управен одбор се: Цветковски Никола Славко, претседател, Сиротка Павао Иван, Вржалковски Најде Ристо, Ристоз Блажев Тодор и Георгиевска Митре Олга, членови.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 469 од 22. VI. 1967 година. (1059)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. V. 1967 година, страна 151, реден број 4 е запишана промената на досегашниот раководител на Продавницата за готова конфекција „Вартекс“ од Струмица, Ѓорѓи Гунчев. За раководител е именуван Ристо Голубов, кој е овластен да ја претставува и потпишува продавницата.

Промената на раководителот е запишана во регистарот, врз основа на решението бр. 46 од 24. II. 1967 година, на вараждинската текстилна индустрија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 132/67. (1113)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. VI. 1967 година, страна 271, реден број 1 е запишана основањето на Комбинатот „Југопластика“ — Сплит — Продавница, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со сопствени производи од пластична материја и гума, како и конфекција и галантериски производи, чевли и амбалаж од природни и синтетични материјали и производи од ковинска галантерија и други предмети, заради дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од страна на Комбинатот „Југопластика“ — од Сплит.

Раководител на продавницата е Јован Велински, кој е овластен да ја потпишува и претставува.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 67/2 од 21. II. 1967 година, на Централниот работнички совет на комбинатот, и записникот бр. 03-2782/1 од 13. IV. 1967 година, на Санитарниот инспектор при Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 198/67. (1173)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. IX. 1966 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Фабриката за волнени ткаенини во изградба од Битола и гласи: Фабрика за волнени ткаенини во изградба — Предилница за волнено чешлано предиво „Битолатекст“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 3286 од 16. IX. 1966 година, на работничкиот совет на Фабриката за волнени ткаенини во изградба од Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 361/66. (1516)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1214/1 1967 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 181, рег. бр. 181, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Јордан Серафимов Доминоски, со седиште во село Митрашинци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење мелнички услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јордан Серафимов Доминоски. (62)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 256, рег. бр. 256/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Јордан Митев Арсов, со седиште во село Чешиново. Предмет на работењето на дуќанот е вршење мелнички услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јордан Митев Арсов. (63)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1963/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 182, рег. бр. 182, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Јашар Казимов Кундевски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е правење на клинчи и плочи, како и вршење на други услуги од ковачката струка.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јашар Казимов Кундевски. (65)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1439/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 183, рег. бр. 183, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Лена Јангелова Дупкарска, со седиште во село Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е: производство и продавање на сода-вода и други безалкохолни пijaлоци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Лена Јангелова Дупкарска. (66)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1963/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 184, рег. бр. 184, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Јован Маноилов Стојчевски, со седиште во село Митрашинци. Предмет на работењето на дуќанот е столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јован Маноилов Стојчевски. (67)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1576/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 185, рег. бр. 185, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер

Киро Борисов Саполовски, со седиште во село Умлена. Предмет на работењето на дуќанот е вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Киро Борисов Саполовски. (68)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1614/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 186, рег. бр. 186, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Здравко Љубомиров Симовски, со седиште во Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Здравко Љубомиров Симовски. (69)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1627/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 187, рег. бр. 187, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Лефтер Јованов Шумански, со седиште во село Негорци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лефтер Јованов Шумански. (70)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово бр. 03-1667/1, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 245, рег. бр. 245, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Гаврил Ефтимов Пачемски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Гаврил Ефтимов Пачемски. (71)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Бифе, Трајко Спасов Стојанов, со седиште во с. Теранци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење угостителски услуги со сите алкохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Спасов Стојанов. (72)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 259, рег. бр. 259/II занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, Јордан Стефанов Арсов, со седиште во Кочани, ул. „Гоце Делчев“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење саатчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Стефанов Арсов. (73)

Врз основа на решението бр. 03—36 од 7. I. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од страна 202, рег. бр. 202/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Андон Апостолов Варелов, сидар од Кочани. (27)

Врз основа на решението бр. 03—151 од 20. I. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на угостителските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: Михаил Димитров Лазаров — гостилница со продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци. (28)

Врз основа на решението бр. 03—612 од 21. II. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од страна 92, рег. бр. 92/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Рада Трајчева Димитрова, владар на волна од Кочани. (34)

Врз основа на решението бр. 03—900 од 21. II. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од страна 242, рег. бр. 242/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Крале Гигов Панов, столар од с. Кучичино. (35)

Врз основа на решението од 13. III. 1967 година од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, избришан од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 752, страна 48, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Тодор Љубомиров Бојчев, фурнија од Берово. (37)

Врз основа на решението бр. 03-1145/1 од 17. IV. 1967 година на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, од рег. бр. 735, страна 46, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Салија Латиф Сали, слаткар од Берово. (52)

Врз основа на решението бр. 03—666 на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, страна 160, рег. бр. 160/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Боро Панчев Андонов, електромеханичар, од Кочани. (58)

Врз основа на решението бр. 03-1460/1 од 1967 година на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 51/688, страна 40/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Благој Атанасов Димовски, колар од Берово. (64)

Врз основа на решението бр. 03-3378 од 19. V. 1967 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Киро Апакиев Тодоров, бербер од с. Облешево. (74)

Врз основа на решението бр. 03-3264 од 12. VI. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Доче Стефанов Илиев, шивач од Кочани. (75)

Врз основа на решението бр. 03-3984 од 20. VI. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Јордан Тодоров Стојанов, автомеханичар од с. Годовци. (76)

Врз основа на решението бр. 03-2166/1 од 6. VII. 1967 година на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 766, страна 49, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Јован Јованов Буовски, тапетар од Пехчево

Врз основа на решението бр. 03-2450/1 од 14. VIII. 1967 година на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 166, страна 166, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Милан Јованов Поповски, сидаро-фасадер, од село Русиново. (98)

Врз основа на решението бр. 03-2429/1, на Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници од рег. бр. 74, страна 74, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Благоја Атанасов Ролевски, сидаро-фасадер од Берово. (99)

Врз основа на решението бр. 03-4567 од 14. VII. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Тодор Лазаров Василев, мелничар од Кочани. (106)

Врз основа на решението бр. 03-8633 од 22. XII. 1966 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Миле Тодоров Крстев, мелничар од село Оризари. (3)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 262, рег. бр. 262/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Металостругар Марко Милосиев Мантов, со седиште во Кочани, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е металостругарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко Милосиев Мантов. (77)

Врз основа од одобрението од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 261, рег. бр. 261/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Стојан Величков Тасевски, со седиште во Кочани, ул. „29 ноември“. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на мекици.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Величков Тасевски. (78)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, рег. бр. 246, страна 246, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Атанас Јованов Џонкински, со седиште во Берово (во летната бавча). Предмет на работењето на дуќанот е изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Јованов Џонкински. (80)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, рег. бр. 247, страна 247, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Благој Герасимов Зелнички, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Благој Герасимов Зелнички. (81)

Врз основа на одобрението бр. 04-14/17 од 13. VI. 1967 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Кру-

шево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 17, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Исмаил Арифи, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Исмаил Арифи. (92)

Врз основа на одобрението бр. 04-14/8 од 28. II. 1967 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Димитар Курчиевски, со седиште во село Бучин. Предмет на работењето на дуќанот е вршење мелнички услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Димитар Курчиевски. (93)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 249, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Стефан Василев Вранчовски, со седиште во село Ратеве. Предмет на работењето на дуќанот е вршење столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стефан Василев Вранчовски. (94)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 250, рег. бр. 250, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Месар, Стефан Костадинов Мушкарски, со седиште во Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на месо и колбаси.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стефан Костадинов Мушкарски. (95)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 251, рег. бр. 251, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Димитар Илија Галазовски, со седиште во Пехчево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Димитар Илија Галазовски. (96)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 252, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер, Митко Јованов Миленковски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење сидаро-фасадерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Митко Јованов Миленковски. (97)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/37 од 7. XII. 1966 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на угостителските дуќани под реден број 5, книга I, угостителскиот дуќан на Чедомир Митровиќ, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и како дополнување на дејноста приготвување на јадења од скара.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Чедомир Митровиќ. (100)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/33 од 7. IX. 1966 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на угостителските дуќани под реден број 4, книга I, угостителскиот дуќан на Јован Новаковиќ, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци и како дополнување на дејноста, приготвување на топли јадења и скара.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јован Новаковиќ. (101)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/35 од 19. XI. 1966 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под реден број 60, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Драган Најдоски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на леб.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Драган Најдоски. (102)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/1 од 12. IV. 1967 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на угостителските дуќани под реден број 6, книга I, угостителскиот дуќан на Михајло Кузманоски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, и како дополнување на асортиманот приготвување на топли јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Михајло Кузманоски. (103)

Врз основа на одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 260, рег. бр. 260/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Трајан Стојанов Ангелов, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Влахов“. Предмет на работењето на дуќанот е вршење браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Трајан Стојанов Ангелов. (104)

Врз основа на одобрението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 263, рег. бр. 263/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар, Душан Димитров Митевски, со седиште во Кочани, ул. „Прохор Пчински“. Предмет на работењето на дуќанот е чевларски изработки и вршење други услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Душан Димитров Митевски. (105)

Врз основа на одобрението од Одделението за стопанство, комунални работи и финансии на Собранието на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 248, страна 248, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач. Димитар Михаил Камберски, со седиште во село Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Димитар Михаил Камберски. (82)

Врз основа на одобрението бр. 04-14/7 од 17. II. 1967 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Кру-

шево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Коча Стерја Бураку, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење мелнички услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Коча Стерја Бураку. (83)

Врз основа на одобрението бр. 04-14 од 14. IV. 1967 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под ред. бр. 75, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Боре Дамјаноски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Боре Дамјаноски. (84)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/42 од 9. XII. 1966 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под реден број 62, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Таки Пашанко, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е изработка на дрвна галантерија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Таки Пашанко. (85)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/43 од 28. XII. 1966 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. број 63, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Костадин Биљаноски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Костадин Биљаноски. (86)

Врз основа на одобрението бр. 04-14/2 од 6. II. 1967 година на Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под реден број 64, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер, Бошко Грозданоски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Бошко Грозданоски. (87)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/36 од 19. XI. 1966 година, на Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево е запишан во регистарот на занаетчискиот дуќани и работилници на страна 54, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Никола Талески, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на леб.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Никола Талески. (88)

Врз основа на одобрението бр. 04-15/29 од 5. VII. 1966 година на Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 53, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Борис Миновски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на леб.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Борис Миноски. (89)

Врз основа на одобрението бр. 04-14/9 од 9. III. 1967 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач, Живко Петревски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е вршење стаклорезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Живко Петревски. (90)

Врз основа на одобрението бр. 04-14/20 од 6. VI. 1967 година од Одделението за општо-стопански работи и финансии на Собранието на општината Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 68, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација, Насте Стефаноски, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е производство и продажба на леб.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Насте Стефаноски. (91)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација на име Микијан Ѓорѓи Крстев, с. Тркање, Кочани. (4749)

Здравствена легитимација на име Славчо Адемов Марем, ул. „Сл. Стојменов“ бр. 88, Кочани. (4750)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Телѓузар Али Демир, Скопје. (4751)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мамер Еминов, Скопје. (4752)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Трифуновски, Скопје. (4754)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Русанда Ангелова Јованова, Скопје. (4755)

Пасош МА-007031, издаден од СВР — Идарија — Скопје на име Коста Димев, Скопје. (4756)

Здравствена легитимација бр. 197784, издадена од ЗСО — Скопје на име Јулијана Брезовска, Скопје. (4757)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранислав П. Огњеновиќ, Скопје. (4758)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т Велес на име Вероника А. Пендова, Скопје. (4759)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Данка Станојева, Скопје. (4760)

Здравствена легитимација бр. 75942, издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Андреева, Скопје. (4761)

Индекс бр. 3934, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Јегош Вранеш, Скопје. (4762)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павлина Рајчинова, Скопје. (4763)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ѓорѓи Аргировски, Скопје. (4764)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веселинка Ковачевска, Скопје. (4765)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола С. Христовски, Скопје. (4766)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан А. Димковиќ, Скопје. (4767)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Боговска, Скопје. (4768)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аљуш Феталовски, Скопје. (4769)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виктор Насковски, Скопје. (4770)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ашмет Аметов, Скопје. (4771)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вациде Есат, Скопје. (4772)

Здравствена легитимација бр. 65641, издадена од ЗСО — Гостивар на име Валентина Крстевска, Скопје. (4773)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Медит Атула, Тетово. (4774)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Зеница на име Елена Атанасова, Скопје. (4775)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добрица Косовска, Скопје. (4776)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веса Панчевска, Скопје. (4777)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Стефановски, Скопје. (4778)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Стојановски, Скопје. (4779)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Камбер Алили, Скопје. (4780)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ленка Алексоска, ул. „Марковска“ бр. 39М, Прилеп. (4781)

Здравствена легитимација бр. 10216 на име Томе Ангел Каракон, Неготино. (4782)

Здравствена легитимација бр. 2345 на име Бигран Ф. Бекири, ул. „Гоце Делчев“ бр. 15, Тетово. (4783)

Оружен лист бр. 512, издаден од ОВР — Гостивар на име Рамадан Камбер, с. Неготино, Гостивар. (4784)

Здравствена легитимација на име Костадинка Јордан Филипова, с. Блатец, Кочани. (4785)

Здравствена легитимација на име Вела Апосто-ловска, с. Рајчази, Кочани. (4786)

Здравствена легитимација бр. 321, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Биљана Стеванова Мацова, ул. „Илинденска“ бр. 17, Кр. Паланка. (4787)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Кире Ѓорѓиевски, ул. „29 ноември“ бр. 10, Ресен. (4790)

Здравствена легитимација бр. 243435, издадена од КЗСО — Скопје на име Цвета Нијази Зули, ул. „Никола Параунов“ бр. 68, Гостивар. (4791)

Здравствена легитимација бр. 12421, издадена од КЗСО — Гостивар на име Мунира Гулеци, ул. „Чеде Филиповски“ бр. 134, Гостивар. (4792)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Владимир А. Волкановски, с. Беранци, Битола. (4793)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Благоја Милевски, с. Црнобуки, Битола. (4794)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лидија Бечвиновска, ул. „9“ бр. 9, Битола. (4795)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Фанија Николова, ул. „Кленовец“ бр. 2, Битола. (4796)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лилјана Д. Пајковска, ул. „Борко Талев“ бр. 10, Битола. (4797)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Трајанка М. Стојчевска, с. Дедебалци, Битола. (4798)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Круме С. Лазевски, с. Беранци, Битола. (4799)

Здравствена легитимација на име Цандо Мукаетов, Кавадарци. (4800)

Регистарска книшка за моторно возило бр. 383, издадена од СВР — Неготино на име Гоце Стојанов, Неготино. (4801)

Свидетелство од IV клас учителска школа бр. 01—75, на име Сатки Цафери, с. Форино, Гостивар.

Претпријатието за промет со лекови, медицински инструменти, опрема и забарство „Реплек“ — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

- 1) Шеф на комерцијалниот сектор,
- 2) Шеф на продажната служба,
- 3) Шеф на лабораторијата, и
- 4) Шеф на Филијалата во Битола.

УСЛОВИ: Покрај општите услови за засновање на работен однос потребни се уште и: За сите места — кандидатот да биде дипломиран фармацевт со работна практика и тоа: за работното место под 1) — 4 години, за работното место под 2) — 3 години, за работното место под 3) — 1 година и специјалност за таква работа, за работното место под 4) — 4 години.

За шефот на Филијалата во Битола е обезбеден двособен конфорен стан.

Молбите, со куса биографија и оригинални или заверени преписи на документи, се примаат најдоцна до истекот на 15 дена по објавувањето на конкурсот. (1819)

Врз основа на чл. 3 од Правилникот за специјализација на здравствени работници од I врста, а по претходно дадената согласност од Секретаријатот за народно здравје и социјална политика на СРМ — Скопје, Конкурсната комисија при Советот на Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за прием на двајца лекари на специјализација по специјалноста трансфузиологија.

УСЛОВИ: Сите кандидати треба да ги исполнуваат условите од чл. 2 од Правилникот за специјализација на здравствените работници од I врста. Предност имаат кандидатите кои биле на работа во установите за трансфузија и да не се постари од 33 години. Обавезно е познавање на еден од странските јазици.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Заводот за трансфузија на крв на СРМ — Скопје.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето. (1818)

Конкурсната комисија при Работничкиот совет на Набавно продажната задруга „ТРЕСКА“ — Горче Петров

распишува

КОНКУРС

за директор на задругата

УСЛОВИ:

Да има завршено висока стручна подготовка со 10 години работно искуство на раководно место по гранката.

Да има завршена средна стручна подготовка, 20 години работно искуство по гранката и 15 години на раководно работно место.

Со молбата за конкурирање кандидатите да достават документи за стручна подготовка, уверение дека не е осудуван, доказ дека не му е забрането вршење должност директор и куси биографски податоци за досегашните работења.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Задругата „ТРЕСКА“ во Горче Петров. Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Личниот доход според Правилникот за лични доходи на задругата. (1817)

Комисијата за именување и избор на директор на Клиниката за детски болести — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор на ДИРЕКТОР НА КЛИНИКАТА

Услови: Лекар специјалист по педијатрија, да има најмалку 10 години лекарска практика и искуство во раководење со детски здравствени установи. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молби со потребни документи се доставуваат до Комисијата за именување на директор на Клиниката за детски болести, улица Водњанска бр. 17 — Скопје. (1816)

СОДРЖИНА

	Страна
377. Закон за изменување и дополнување на Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата — — —	777
378. Закон за водниот придонес во 1968 година — — —	777
379. Закон за ревалоризација на средствата на работните организации од општествените дејности — — —	778
380. Закон за стопите на амортизацијата и за користењето на средствата на амортизацијата во работните организации од општествените дејности — — —	779
381. Закон за дополнување на Законот за мелиоративните системи чија изградба се финансира со учество на Федерацијата — — —	780
382. Одлука за привремено финансирање потребите на Социјалистичка Република Македонија во периодот јануари—март 1968 година — — —	780
383. Одлука за избор на претседател на Окружниот стопански суд во Штип — — —	781
384. Одлука за разрешување и избор на судии на Окружни судови од општа надлежност — — —	781
385. Препорака за распоредот на работното време на органите на општините, Градското собрание на Скопје и работните организации — — —	781
386. Правилник за стручната подготовка на пазарен инспектор во Републичкиот пазарен инспекторат — — —	782
387. Правилник за утврдување соодветна школска односно стручна подготовка и посебните услови што треба да ги исполнуваат инспекторите за железнички сообраќај — — —	782
388. Правилник за утврдување соодветна школска односно стручна подготовка и посебните услови што треба да ги исполнуваат инспекторите за ППТ сообраќај — — —	782
389. Правилник за утврдување стручната подготовка на електроенергетски инспектор во општинските органи надлежни за работите на електроенергетската инспекција и Републичкиот електро-енергетски инспекторат — — —	783
390. Правилник за утврдување стручната подготовка на градежен инспектор во општинските органи надлежни за работите на градежната инспекција и Републичкиот градежен инспекторат — — —	783